



Ул. Пиринска бр. 23, 1000 Скопје  
Тел.: +389/2/310 96 73, Факс: +389/2/311 88 55  
E-mail: office.skopje@grawe.at  
www.graweskopje.com.mk

Датум на доспевање во Граве

Понуда  
бр.

Полиса  
бр.

## ИЗЈАВА ЗА НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА

Јас \_\_\_\_\_ со ЕМБГ (за резиденти) и л.к. бр./пасош бр. (за нерезиденти) \_\_\_\_\_ изјавувам под морална, кривична и материјална одговорност дека:

- а) Не сум носител на јавна функција и/или лице поврзано со носител на јавна функција
- б) Сум носител на јавна функција \_\_\_\_\_ и/или лице поврзано со носител на јавна функција на јавна функција \_\_\_\_\_.
- (се наведува функцијата)
- (се наведува функцијата)

\*\*Дефиниција за носител на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РМ:

„Носители на јавни функции” се физички лица на кои им е или им била доверена функција во Република Македонија или во друга држава, како:

- а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри,
- б) избрани претстваници на законодавната власт,
- в) судии на врховни или уставни судови или други носители на високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи, неможе да се користат правни лекови,
- г) членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка,
- д) амбасадори,
- ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
- е) избрани и менувани лица согласно закон и членови на органи на управување и надзор на правни лица основани од државата,
- ж) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи во политички партии),
- з) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како: директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквиваленти функции и
- с) градоначалници и претседатели на совети на општина.

**Поимот „Носители на јавни функции” вклучува и:**

- 1) Членови на семејството на носителот на јавна функција и тоа:
- брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна заедница,
  - деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на носителот на јавна функција се во вонбрачна заедница или
  - родители на носителот на јавна функција.
- 2) Лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко лице:
- за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со носителот на јавна функција или
  - кое е единствен вистински сопственик на правно лице или правен аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.

(име и презиме)

(потпис)

(место и датум)